

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 7 февруари 2022 година донесе

РЕШЕНИЕ

за уважување на приговор

1. Приговорот на Реџеп Азизи од с. Церово, Желино УП2 09-272/21 од 30 декември 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-20 од 19 август 2019 година СЕ УВАЖУВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-20 од 19 август 2019 година СЕ ПОНИШТУВА и предметот се враќа на повторно разгледување и одлучување.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Реџеп Азизи од с. Церово, Желино до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-272/21 од 30 декември 2021 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-20 од 19 август 2019 година на КЕЦ Тетово.

Жалителот бара измена на горенаведеното Решение и Договорот за приклучок на дистрибутивна мрежа бр. 11-20 од 19 август 2019 година, при што бара моќноста да се намали од 17 на 11kW и да добие стандарден приклучок, бидејќи направил превид при потпишување на договорот. Трошоците според сегашното РСПДМ се 115.812,00 денари.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори одржана на 27 јануари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-272/21 од 30 декември 2021 година со прилог:
 - Договор за приклучување на дистрибутивна мрежа преку нестандартен приклучок бр. 11-20 од 19 август 2019 година на КЕЦ Тетово
 - РСПДМ 11-20 од 9 јануари 2019 година на КЕЦ Тетово
 - Еднополна шема за објект на Реџеп Азизи на КП 5611/7, КО Тетово 2

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е основан.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–272/21
7 февруари 2022 година
Скопје

**Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi**